



## Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

Скопје, 30 септември 2022 година

### Соопштение за печат

### Позначајни движења кај каматните стапки на банките и штедилниците<sup>1</sup>: август 2022 година

- Просечната каматна стапка на вкупните кредити, во август 2022 година, изнесува 4,34% и забележа мал месечен раст од 0,01 п.п., при остварен годишен пад од 0,15 п.п. Просечната каматна стапка на вкупните депозити е зголемена за 0,02 п.п. на месечно ниво и изнесува 0,69%, додека на годишно ниво забележа пад од 0,10 п.п.
- Во август, просечната каматна стапка на новоодобрените кредити<sup>2</sup> бележи месечен и годишен раст од 0,03 п.п. и 0,26 п.п., соодветно и изнесува 4,04%. Просечната каматна стапка на новопримените депозити изнесува 0,92% и оствари месечно и годишно зголемување од 0,08 п.п. и 0,42 п.п., соодветно.

Табела 1. Каматни стапки на вкупните и на новите кредити и депозити

	8.2021	9.2021	12.2021	1.2022	2.2022	3.2022	4.2022	5.2022	6.2022	7.2022	8.2022
во % на годишно ниво											
<b>Вкупни кредити</b>	<b>4.49</b>	<b>4.46</b>	<b>4.37</b>	<b>4.35</b>	<b>4.33</b>	<b>4.30</b>	<b>4.30</b>	<b>4.28</b>	<b>4.27</b>	<b>4.33</b>	<b>4.34</b>
Корпоративен сектор	3.60	3.58	3.48	3.45	3.45	3.43	3.45	3.43	3.44	3.53	3.55
Домаќинства	5.28	5.24	5.18	5.16	5.14	5.11	5.09	5.06	5.04	5.08	5.07
<b>Новоодобени кредити</b>	<b>3.78</b>	<b>4.03</b>	<b>3.61</b>	<b>3.84</b>	<b>3.94</b>	<b>3.75</b>	<b>3.98</b>	<b>3.97</b>	<b>3.99</b>	<b>4.01</b>	<b>4.04</b>
Корпоративен сектор	3.23	3.63	3.22	3.48	3.48	3.31	3.63	3.46	3.68	3.57	3.72
Домаќинства	4.42	4.61	4.34	4.40	4.54	4.47	4.51	4.53	4.51	4.59	4.49
<b>Вкупни депозити</b>	<b>0.79</b>	<b>0.78</b>	<b>0.74</b>	<b>0.71</b>	<b>0.71</b>	<b>0.70</b>	<b>0.68</b>	<b>0.67</b>	<b>0.67</b>	<b>0.67</b>	<b>0.69</b>
Корпоративен сектор	1.09	1.08	0.92	0.88	0.90	0.94	0.83	0.87	0.97	0.94	1.03
Домаќинства	0.75	0.74	0.72	0.70	0.69	0.68	0.67	0.66	0.65	0.65	0.66
<b>Новопримени депозити</b>	<b>0.50</b>	<b>0.85</b>	<b>0.70</b>	<b>0.53</b>	<b>0.56</b>	<b>0.68</b>	<b>0.65</b>	<b>0.76</b>	<b>0.97</b>	<b>0.84</b>	<b>0.92</b>
Корпоративен сектор	0.46	0.62	0.29	0.42	0.29	0.77	0.52	1.11	1.53	0.65	0.81
Домаќинства	0.53	0.94	0.90	0.58	0.65	0.63	0.69	0.62	0.70	0.92	0.97

Извор: НБРСМ.

<sup>1</sup> Под „каматна стапка“ се подразбира пондерирана просечна каматна стапка искажана во проценти на годишно ниво. За подетално објаснување види ја методологијата

[http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija\\_MIR\\_07\\_2018\\_mak.pdf](http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija_MIR_07_2018_mak.pdf)



<sup>2</sup> Во однос на каматните стапки на новоодобрените кредити / новопримените депозити се карактеристични променливи движења. Ваквите движења на каматните стапки произлегуваат од промените на новите депозити / кредити (којшто од месец во месец може позначително да се менува), како и од новодоговорената каматна стапка.



## Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика


### 1. Каматни стапки на корпоративниот сектор<sup>3</sup>

- Просечната каматна стапка на вкупните кредити на корпоративниот сектор, овој месец, е зголемена за 0,02 п.п. во споредба со претходниот месец и изнесува 3,55%. Месечната промена се должи на зголемувањето кај сите компоненти: каматните стапки на кредитите во денари без валутна клаузула и каматните стапки на кредитите во странска валута (за 0,03 п.п., соодветно), како и каматните стапки на кредитите во денари со валутна клаузула (за 0,01 п.п.). Анализирани на годишна основа, оваа каматна стапка е пониска за 0,05 п.п.



Извор: НБРСМ.

- Каматната стапка на новоодобрените кредити на корпоративниот сектор, овој месец, изнесува 3,72% и забележа месечен раст од 0,15 п.п. Нагорната промена е резултат на растот на сите компоненти: каматните стапки на денарските кредити со валутна клаузула (за 0,74 п.п.), како и каматните стапки на денарските кредити без валутна клаузула и каматните стапки на кредитите во странска валута (за 0,10 п.п. и 0,03 п.п., соодветно). На годишно ниво, каматната стапка на новоодобрените кредити на корпоративниот сектор оствари раст од 0,49 п.п.



Извор: НБРСМ.


<sup>3</sup> За потребите на ова соопштение, корпоративниот сектор ги опфаќа нефинансиските институции (јавни и останати).




## Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

- Овој месец, просечната каматна стапка на вкупните депозити на корпоративниот сектор изнесува 1,03% и се зголеми за 0,09 п.п. на месечна основа. Месечното зголемување произлегува од повисоките каматни стапки на денарските депозити без валутна клаузула и каматните стапки на депозитите во странска валута (за 0,08 п.п. и 0,05 п.п., соодветно), во услови на забележан пад на каматните стапки на денарските депозити со валутна клаузула (за 0,11 п.п.). Во споредба со август минатата година, оваа каматна стапка е пониска за 0,06 п.п.
- Каматната стапка на новопримените депозити<sup>4</sup> на корпоративниот сектор, во август, оствари месечен раст од 0,16 п.п. и изнесува 0,81%. Нагорната промена се објаснува со зголемувањето на каматните стапки на денарските депозити без валутна клаузула и на каматните стапки на депозитите во странска валута (за 0,44 п.п. и 0,11 п.п., соодветно). Истовремено, каматната стапка на денарските депозити со валутна клаузула, овој месец, изнесува 0,20%, за разлика од претходните три месеци кога банките и штедилниците не примиле ваков вид депозити. Каматната стапка на новопримените депозити на корпоративниот сектор бележи раст од 0,35 п.п., на годишно ниво.

### 2. Каматни стапки на домаќинствата<sup>5</sup>



Извор: НБРСМ.



- Во август, каматната стапка на вкупните кредити на домаќинствата е намалена за 0,01 п.п. во споредба со јули и изнесува 5,07%. Притоа, месечната промена е резултат на пониските каматни стапки на денарските кредити со валутна клаузула и каматните стапки на кредитите во странска валута (за 0,02 п.п. и 0,01 п.п., соодветно), во услови на непроменета каматна стапка на денарските кредити без валутна клаузула. Анализирани на годишна основа, оваа каматна стапка е намалена за 0,21 п.п.


<sup>4</sup> Во графиконот што се однесува на каматните стапки на новопримените депозити на корпоративниот сектор прекинот во сериите податоци кај каматните стапки во денари со валутна клаузула се должи на тоа што во дадени месеци банките и штедилниците не примиле таков вид депозити од корпоративниот сектор.

<sup>5</sup> За потребите на ова соопштение, домаќинствата опфаќаат: физички лица, самостојни вршители на дејност и непрофитни институции коишто им служат на домаќинствата.



## Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

- Просечната каматна стапка на новоодобрените кредити на домаќинствата, во август, изнесува 4,49% и во споредба со претходниот месец забележа пад од 0,10 п.п. Надолната промена произлегува од намалените каматни стапки на денарските кредити без и со валутна клаузула (за 0,13 п.п. и 0,09 п.п., соодветно), додека кај каматните стапки на кредитите во странска валута е остварен раст (за 0,09 п.п.). Каматната стапка на новоодобрените кредити на домаќинствата бележи раст од 0,07 п.п., на годишно ниво.



Извор: НБРСМ.

- Во август, каматната стапка на вкупните депозити на домаќинствата е зголемена за 0,01% на месечно ниво и изнесува 0,66%. Анализирano по валута, месечниот раст се должи на зголемените каматни стапки на денарските депозити без валутна клаузула и на каматните стапки на депозитите во странска валута (за 0,01 п.п., соодветно), при забележан пад на каматните стапки на денарските депозити со валутна клаузула (за 0,01 п.п.). Во споредба со август претходната година, оваа каматна стапка е пониска за 0,09 п.п.
- Каматната стапка на новопримените депозити на домаќинствата<sup>6</sup>, овој месец, изнесува 0,97% и оствари раст од 0,05 п.п. на месечна основа. Нагорната промена се објаснува со повисоките каматни стапки на депозитите во странска валута и каматните стапки на денарските депозити без валутна клаузула (за 0,09 п.п. и 0,08 п.п., соодветно). Истовремено, каматната стапка на денарските депозити со валутна клаузула, овој месец, изнесува 1,10%, за разлика од претходните пет месеци кога банките и штедилниците не примиле депозити од овој вид. Каматната стапка на новопримените депозити на домаќинствата забележа годишно зголемување од 0,44 п.п.

<sup>6</sup> Во графиконот што се однесува на каматните стапки на новопримените депозити на домаќинствата, прекилот во сериите податоци кај каматните стапки во денари со валутна клаузула се должи на тоа што во дадени месеци банките и штедилниците не примиле таков вид депозити од домаќинствата.



## Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

\*\*\*

### Придружни информации

Временски серии податоци: годишни, квартални и месечни податоци за пондерираните каматни стапки на банките и штедилниците

[http://www.nbrm.mk/statistika\\_na\\_kamatni\\_stapki.nspix](http://www.nbrm.mk/statistika_na_kamatni_stapki.nspix)

Методолошки објаснувања:

[http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Methodologija\\_MIR\\_07\\_2018\\_mak.pdf](http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Methodologija_MIR_07_2018_mak.pdf)

Следни објавувања: Календар на објавување податоци

[http://www.nbrm.mk/content/statistika/kalendar/Kalendar\\_na\\_objavuvanje\\_podatoci.pdf](http://www.nbrm.mk/content/statistika/kalendar/Kalendar_na_objavuvanje_podatoci.pdf)

Месечни податоци за каматните стапки: 31 октомври 2022 година (референтен пресек заклучно со септември 2022 година).

За новинарски прашања, ве молиме контактирајте со лицата од Кабинетот на гувернерот.

За подетални информации во врска со објавените статистички податоци, побарајте нè на: [contact.statistika@nbrm.mk](mailto:contact.statistika@nbrm.mk) или на телефонскиот број 02 3108 430 или 02/3215-235 лок. 108/110.